

**РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ**



ИЗВАДОК ОД КОНКУРС

**за запишување студенти на трет циклус - докторски студии
на студиските програми
на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“
во академската 2020/2021 година**

**ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И
ХРАНА ВО СКОПЈЕ**

Скопје, јули 2020

Во согласност со Законот за високото образование (Службен Весник на РСМ, бр. 82 од 08.05.2018), Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус студии - докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (Универзитетски гласник бр. 418 од 30 јануари и 18 февруари 2019 год.), Одлуката на Ректорската управа арх.бр. 02-271/5 донесена на 246. седница, одржана на 20.2.2020 година, Одлуката на Ректорската управа арх.бр. 02-604/26 донесена на 251 седница, одржана на 19.06.2020 година и Одлуката од Владата на Република Северна Македонија за давање согласност на конкурсите за запишување на студии од трет циклус на јавните високообразовни установи бр. 44-6081/1 од 19.06.2020 година (Сл. весник бр. 166/2020), Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје објавува

К О Н К У Р С

за запишување студенти на трет циклус - докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во академската 2020/2021 година **

I. Студиски програми, број на студенти и износ на трошоците за студирање

Табела 1

Студиска програма (организатор/и)	Број на студенти	Износ на трошоците за студирање во евра*
НАУЧНО ПОДРАЧЈЕ НА БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ		
Анимална биотехнологија - Факултет за земјоделски науки и храна	19	5.000
Агроекономика - Факултет за земјоделски науки и храна	17	5.000
Заштита на растенијата (фитомедицина) - Факултет за земјоделски науки и храна	10	5.000
Квалитет и безбедност на земјоделски производи - Факултет за земјоделски науки и храна	19	5.000
Менаџмент на природни ресурси и заштита животна средина во земјоделството - Факултет за земјоделски науки и храна	16	5.000
Растителна биотехнологија - Факултет за земјоделски науки и храна	25	5.000

*Во износот на трошоците за студирање се вклучени трошоците за: организирање на наставата, работилници и семинари, менторот, комисиите и единиците-организатори на истражувањето, раководење на студиската програма, Школа за докторски студии, обука за истражување, едукација, а не се вклучени материјалните трошоци за истражувањето на темата. Единицата утврдува посебни износи за истражувањето на кандидатите, зависно од научната област.

** Уредба со законска сила за примена на Законот за високото образование за време на вонредна состојба (Сл. Весник на Република Северна Македонија бр.76, од 24.03.2020 и Сл. Весник на Република Северна Македонија бр.116, од 05.05.2020), член 4: „Роковите за важење на акредитацијата, односно реакредитацијата на постојните студиските програми на сите три циклуси на високото образование, вклучувајќи ги и решенијата за почеток со работа за овие студиски програми, чија важност престанала во академската 2019/2020 година, продолжуваат да важат најмногу до крајот на академската 2020/2021 година. Роковите за донесување на решение за акредитација, односно решение за почеток со работа за нова студиска програма, односно високообразовна установа, се продолжуваат за три месеци по престанување на траењето на вонредната состојба.“

II. Листата на потенцијални ментори со број на слободни места по студиски програми е објавена на:

http://www.ukim.edu.mk/dokumenti_m/Mentori_2020_2021.pdf

III. Услови и начин на запишување студенти

1. Право за запишување на докторски студии имаат лица кои завршиле соодветни студиски програми и кои ги исполнуваат следниве **основни услови и критериуми**:

- завршен II циклус на студии усогласени со европскиот кредит- трансфер систем (во натамошниот текст: ЕКТС- кредити);
- завршени постдипломски студии на студиските програми пред воведувањето на европскиот кредит-трансфер систем;
- стекната стручна подготовка според студиски програми за регулирани професии, со остварени најмалку 300 ЕКТС-кредити;
- просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на прв циклус студии и најмалку 8,00 (осум) на втор циклус студии, односно најмалку 8,00 (осум) за интегрирани студии;
- познавање на најмалку еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски), што се докажува со уверение или сертификат издаден од Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, за ниво Б2 според Европската јазична рамка на Советот на Европа, или со соодветен сертификат за истото ниво издаден од официјален европски тестатор, член на здружението АЛТЕ на европски тестатори.

2. Дополнителни критериуми во зависност од спецификите на научната област

IV. Селекција на кандидатите

По завршувањето на Конкурсот, единицата ја објавува прелиминарната листа на примени кандидати на докторски студии, за секоја студиска програма. За кандидатите кои не ги исполнуваат условите за запишување на докторски студии, се објавува посебна листа. Листите се објавуваат на интернет страницата на единицата.

Прелиминарната листа на примени кандидати и листата на кандидати кои не ги исполнуваат условите се утврдуваат од страна на Советот на студиската програма.

Кандидатите имаат право на приговор по листата во рок од 36 часа. Приговорот се поднесува во писмена форма до Советот на студиската програма. Советот на студиската програма донесува конечна одлуката во рок од 36 часа.

На одлуката на Советот на студиската програма, кандидатот има право на жалба до Универзитетскиот стручен совет за докторски студии. Одлуката на Универзитетскиот стручен совет за докторски студии е конечна.

По завршувањето на постапката по приговорите, Советот на студиската програма, ја доставува листата на примени кандидати до Универзитетскиот стручен совет за докторски студии.

Универзитетскиот стручен совет за докторски студии ја утврдува конечната листа на примени кандидати и ја објавува на интернет-страницата на Универзитетот.

Утврдената листа на примени кандидати е конечна.

V. Рокови за пријавување и запишување на кандидатите

Рок за пријавување и запишување	Прв уписан рок	Втор уписан рок
Пријавување на кандидатите	14.09. - 28.09.2020	14.12. - 21.12.2020
Објавување прелиминарни листи	05.10.2020	25.12.2020
Одлучување по приговори	12.10.2020	11.01.2021
Објавување конечни листи	19.10.2020	18.01.2021
Запишување на кандидатите	26.10. - 30.10.2020	25.01. - 29.01.2021

Документите се доставуваат во скенирана форма на две електронски адреси:

- првата од електронските адреси е на Школата за докторски студии, која ќе биде објавена на web страната: ukim.edu.mk (е-меил адресата ќе биде објавена на 11.09.2020)
- втората од електронските адреси е на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје каде припаѓа студиската програма, која ќе биде објавена на web страната на единицата www.fzh.ukim.edu.mk, како и на web страната: ukim.edu.mk (е-меил адресата ќе биде објавена на 11.09.2020)

VI. Документи за пријавување

Пријавувањето на кандидатите се врши електронски, со испраќање на електронска пошта (e-mail) на двете електронски адреси:

- првата од електронските адреси е на Школата за докторски студии и ќе биде објавена на web страната: ukim.edu.mk
- втората од електронските адреси е на факултетите каде припаѓа студиската програма и ќе биде објавена на web страната на единицата и на web страната: ukim.edu.mk

Во предмет (subject) на електронската пошта, кандидатите ја наведуваат студиската програма за која поднесуваат документи.

Кандидатот кој се пријавува на Конкурсот, ги поднесува следните документи во скенирана форма на двете електронски адреси:

- пријавен лист со назначување на избраната студиска програма за која конкурира;
- писмо за мотивација со назначување на областа на истражување и првична согласност на ментор од листата на ментори;
- кратка биографија;
- докази со кои се докажува исполнетоста на условите за запишување, и тоа:
 - уверение за положени испити од прв циклус студии односно од додипломски студии
 - уверение за положени испити од втор циклус студии односно од постдипломски студии
 - диплома од прв циклус студии односно од додипломски студии
 - диплома од втор циклус студии односно од постдипломски студии
 - сертификат / уверение за познавање на светски јазик
- кандидатите кои своето високо образование, додипломски студии (прв циклус) и постдипломски студии (втор циклус), го завршиле во странство, доставуваат нострифицирани документи, со кои се докажува исполнетоста на условите за запишување на трет циклус - докторски студии, како и еквиваленција на оценките доколку системот на оценување е различен од Р.С.Македонија.

Кандидатите задолжително ќе добијат автоматска потврда дека електронската пошта е примена (пријавувањето е во периодот од 14.09.2020 - 28.09.2020).

VII. Документи за запишување

При запишувањето, (од 26.10.2020 - 30.10.2020), кандидатите ги поднесуваат во оригинал сите документи кои ги доставиле преку електронска пошта во скенирана форма и дополнително следните:

- индекс и пријавни листови;
- две фотографии (две фотографии со димензии 3,5 x 4,5 и една со димензии 2 x 3);
- потврда за уплатена прва рата од школарината.

Школарината се плаќа на 6 еднакви рати, на почетокот на секој семестар, во денарска противвредност. При плаќањето на првата рата, 250 евра во денарска противвредност примените кандидати плаќаат на Школата за докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, на следнава:

- сметка: 160 010 3689 788 18;
- приходна шифра и програма: 723012 41;
- банка на примач: Народна банка на Република Македонија

Остатокот од износот се плаќа на сметка на факултетот/институтот - каде што е вработен раководителот на студиската програма. При промена на раководителот, средствата и понатаму се водат на истата единица, организатор на студиската програма.

ЗАБЕЛЕШКА:

Детални информации за условите за запишување на секоја од објавените студиски програми, потребната документација, организацијата и временскиот распоред на студиските програми, како и листата на ментори, заинтересираните кандидати може да ги добијат во Школата за докторски студии.

Контакт информации:

- адреса: Бул. Гоце Делчев бр.9, 1000 Скопје
- лица за контакт:
 - Виолета Ланговска
 - м-р Катерина Климоска
- интернет-страница: www.ukim.edu.mk/doktorski_studii

Конкурсот е објавен на интернет-страницата:

<http://www.ukim.edu.mk>

